

Нова Македонија, Скопје, 18. XI. 1989, 15382, 8

РАЗГОВОР СО ПЕТАР ХАЦИ БОШКОВ

Како да се изваја магнетната сила

СОФИЈА ГУРОВСКА

Со скулпторот Петар Хаци Босков (1928), врсник на револуционерите и авангардните пустсирања во ликовниот живот на педесеттите години во Македонија, „одговорен“ за менувањето на канонизираните, академско-традиционните сфаќања на скулптурата во нашата земја делумно и затоа што се затекол во време и простор кога се случувале радикални уметнички промени, денес може да се направи разговор на која и да е тема. Таа е еден од можните варијанти новинарски разговор со него, ако овој соворник длабоко во себе ја чувствува излишноста на поводните разговори. Неминовниот новинарски повод оврзнат е неговата ретроспективна и монографска изложба која Соња Абациева — Димитрова ја подготви во Музејот на современата уметност.

● Постои ли можност да се предвиди по кој пат ќе се развива еден уметник? Што значат талентот, средината од која потекнува, образованите и културно — историско — општествените околности во градењето на поединечната судбина на уметникот? Дали вие, по 35 години работа, можете да се согласите дека патот што го изедете е единствено можност?

— Кога се одлучив уметноста да ми биде животна и професионална преокупација, претпоставував дека таинственоста е таа што ме влече: никогаш конкретен и дештен одговор. Подоцна, кога под длабоко навлегов во нејзиниот свет, навистина ја почувствувааа таа бесконечна димензија во односот меѓу материјата и духот, што за мене претставуваше уште поголем предизвик. Уметноста ми стана смисла на живеење, сетила-та единствено ми се прилагодија на неа. Уметноста е однос на човекот и природата. Човекот се стреми да ја открие, да се вклопи во неа, да се соедини со неа, односно има потреба од цивилизациски достигања. Природата, од своја страна, функционира по свои законитости. И таа нивна целина е една егзистенцијална бесконечна димензија. Некаде во неа се наоѓа честичката на процесот на моето создавање. Мојата скул-

птура се базира на односи и движења, на ритам. Природата е движечка константа, а човекот надарен со духовна и материјална мок. Тоа постојано движење и ритам јас сакав да ги претворам во материјална форма. Тоа е таинственоста во односите меѓу духот и материјата.

● Колку ви значи творештвото?

— Творештвото е мојот живот. А уметноста е уметност. Неа не ја оптоварувам со својот живот, ниту животот со уметноста, бидејќи би примила карактер на авторско или општествено соголување. Уметноста нема за цел да го отслика човекот како единка. Нејзината цел е да го интернационализира човекот и како единка и како општество. Моите емоции не ги пресликувам во уметноста што ја создавам. Само емоциите во поширок контекст. Повоеното период создаде можност уметноста и уметникот да не зависат од индивидуалното. Оттогаш се создава на поширок план. Поединецот создава, а уметноста има пошироко значење. Затоа сè она што работев во втората половина од моето творештво беше сфатено и подалеку од нашите простории. Џа истражувавааа состојбата меѓу мирувањето и движењето во која што

пронаоѓава специфичен ритам. За таа достојана работа во опстојувањето на светот што се вика движење, постојано зборувам.

● Го изменивте ли начинот на гледањето и на работата во текот на времето.

— Секој миг носи ново согледување и откривање и дава можност за богатство не како изменување туку како проширување на она што се сака да се каже, да се из-

бегам од регионалниот идентитет и талогот на традицијата и историјата, патувајќи низ светот. Тоа придонесе да сфатам дека уметноста не е од регионално значење, како што и критериумите за вредноста се интернационални. Тоа е моето драгоценско искуство што го стекнав контактирајќи со култура на други средини и со творци кои создаваа таму. Нивната уметност беше од светско значење. Сместам дека дел од она што го создавам

● ВО МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ ВО НАРЕДНИТЕ ДВА МЕСЕЦА НЕ СЕ ОДРЖУВА МОНОГРАФСКО-РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ОВОЈ НАШ ПОЗНАТ СКУЛПТОР. — УМЕТНОСТА НЕМА ЗА ЦЕЛ ДА ГО ОТСЛИКА ЧОВЕКОТ КАНО ЕДИНКА. — ЛЕСНО СЕ СТАНУВА ПЛЕН НА ТЕСНИ РЕГИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ. — НЕМАМ ПРИНАСКА ЗА СВОЈОТ ТАЕН СВЕТ — РИТАМОТ И ДВИЖЕЊЕТО СЕ МОЈАТА ПРИНАСКА

рази. Оттука во моето творештво и се присутни повеќе видови материјали, форми. Новото што го поведував не беше напуштање, туку следење на времето.

● Што претставувааа за вас средбите со другите културни средини и делата создавани во нив? Во кој правец и на кој начин ве засегааа делата создавани порано во историјата, од страна на ваши-те претходници?

— Во однос на традицијата би рекол дека сум ја зел предвид само онаа што носи високи вредности и изграденост. Само таква може да го дополни моето гледање. Инаку, не сум сакал да си ја градам личноста врз кое и да е минато време што се вика традиција. Таа како мене е присутна само како поврзување. Инаку, не сум Бог да можам да создавам од ништо. Корените и во моето творештво поаѓаат од нешто што постоело. Но истовремено, јас можам да из-

дов носи такви ознаки. Во средбите со Мур, Рид, Лившиќ и други за време на моите престои во Англија и САД не стануваше збор за влијанија или усогласеност. Сите бевме различни, но во начинот на кој сакавме да го искажеме она што е предмет на уметноста, бевме близки. Бевме окутириани од движењето, односите, боите. Тоа е основниот пристап во создавањето. Кога ќе се совлада занетот, да не се остане на тоа, туку да се сфати дека човекот со своите сетила создава уметнички дела со светски критериуми. Во спротивно, лесно се станува плен на тесни регионални вредности. Ниту еден од споменатите мои познаници не вршеше влијание врз мене. Јас само ги анализирал, средбите и разговорите со нив ми отворија нови хоризонти и видици што ме забогатија.

● Успеавте ли преку вашите многубројни дела, од кои најголемиот број се изложени и на ретроспективата, да го извлечете цело-

Петар Хаци Босков

купниот свој таен свет? Остана ли недоискажан еден негов дел?

— Уметноста е со бесконечна димензија. Дали јас имам свој таен свет? Можам ли јас да создадам свет? Светот е еден. Како се снаоѓа човек во својот свет? За мене е нејасно. Мојот свет е мојата преокупација, односот „да“ и „не“, односот на белото и црното, односот на сложеното и единственото, на светлоста и темнината. Тајната ми е загатка, природата ми е тајна, јас сум тајна, себе се откриам во таа сфера на мислење. И: сè кај мене е сведено на движење. Тоа го откривам и прикажувам визуелно и пластично. Ја задоволувам својата истражувачка работа во откривањето на односите кога во материјата и обликтот се втиснуваат тие движења што коинцидираат со материјата, во мене и преку мене. На моменти побогатото, на моменти во крајна редукција. Всушност, немам прикаска за својот таен свет. Ритамот и движењето се мојата прикаска. Тоа можеби е мојот таен свет.. Сакам него да го откријам да биде видлив и јасен. Сакам да можам да ги извјам звукот или магнетната сила преку движење.

● Вие бевте првиот декан на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и професор на првите генерации што излегаа од него. Како постапивте со младите луѓе кои ви се доверија на школување?

— Не бев педагаг во класична смисла, туку младите ги вклопив

во својот творечки процес. Немам цел да создадам свои копии од нив. Работев со нив знаејќи ги нивните естетски погледи, тие работеа и работат со мене знаејќи ги моите. Работата на Факултетот беше творечка работа, бидејќи и таа ми овозможуваше поголема широчина на во погледите, а на студентите да сфатат дека чеште повеќе треба да навлезат во суштината на ликот на уметникот на овој век. Денес многу од нив ми се соработници. Тие се појавија како оформници скулптори кои во рамките на Југославија се докажуваат и се прифатени.

● Како го живеете пензионерскиот живот? Има ли одмор во творештвото?

— Уметникот не може да биде пензионер. Тој создава додека мрда. Иако сметам дека пензионирањето на 60 години е малоумна работа, тоа е период кога со полна зрелост се создаваат и дела и кадри. Ако се потребни нови работни места, треба да се создаваат, а не да се добиваат со пензионирање на сеуште способни творци и работници. Кај мене дома и сега е како на факултет. Најмалку по пет мина дневно минуваат низ моето ателье. Завршените студенти да разменат мислење, младите почетници за поука, невработените (кои се веќе афирмирали во земјата) да работиме заеднички на мои или нивни проекти и слично. Се преплетуваат нивната храброст со мое искчество. Се делиме заеднички,

